

# ОПШТИНА КОЧАНИ



## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА 2015 ГОДИНА

Предлагач:  
**Градоначалник на Општина Кочани**  
**Г-дин Ратко Димитровски**

Изготвувач  
**Сектор за**  
**финансиски прашања**

Дејан Рашков

**Сектор за располагање и**  
**уредување со**  
**градежно земјиште**

Влатко Димитров  
Драги Илиевски  
Ристаки Пантов  
Марија Георгиева

**Сектор за урбанизам и**  
**заштита на животна средина**

Зоран Манасиев  
Дивна Цековска  
Драги Јорданов

-

Содржина:

**1.Надлежности**

**2.Годишна сметка**

**3.Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотации, дотациите за делегирани надлежности**

-Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на општина Кочани за 2015 година.

- Извештај за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на системи за водоснабдување на подрачјето на Општина Кочани во 2015 година.

-Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2015 година.

- Извештај за реализација на Програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација на општина Кочани за 2015 година.

- Извештај за реализација на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици за 2015 год.

Извештај за реализација на програмата за јавно осветлување за 2015г. на Општина Кочани.

## 1. НАДЛЕЖНОСТИ

Општините се надлежни за вршење на следниве работи:

1. Урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште.

2. Заштита на шивотната средина и природата- мерки за заштита и спречување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучавата и нејонизирачкото зрачење.

3. Локалниот економски развој- планирање на локалниот економски развој, утврдување на развојните и структурните приоритети, водење на локална економска политика, поддршка на развојот на малите и средни претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, ушество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство.

4. Комуналните дејности- снабдувањето со вода за пиење, испораката на технолошката вода, опведувањето и пречистувањето на отпадните води, јавното осветлување, одведувањето и третманот на атмосферските води, одржувањето на јавна чистота, собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст и технолошки отпад, уредувањето и организирањето на јавниот локален превоз на патници, снабдувањето со природен гас и топлинска енергија, одржувањето на гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето погребални услуги, изградбата, одржувањето, реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти, регулирање на режимот на сообраќајот, изградбата и одржувањето на уличната сообраќајна сигнализација, изградбата и одржувањето на јавниот простор за паркирање, отстранувањето на непрописно паркираните возила, отстранувањето на хаварисаните возила од јавните површини, изградбата и одржувањето на пазарите, чистењето на оџаците, одржувањето и користењето на парковите, зеленилото, парк- шумите рекреативните површини, регулацијата, одржувањето и користењето на речните корита во урбанизираните делови, определувањето на имиња на улици, плоштади, мосови и други инфраструктурни објекти.

5. Културата- институционалната и финансиската поддршка на културните установи и проекти, негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности, организирањето културни манифестации, поттикнувањето на разновидни специфични форми на творештво.

6. Спортот и рекреацијата- развојот на масовниот спорт и рекреативните активности, организирањето на спортски приредби и манифестации, одржувањето и изведбата на објекти за спорт, поддршка на спортски сојузи.

7. Социјална заштита и заштита на децата- детски градинки и домови за стари (сопственост, финансирање, инвестиции и одржување), остварување на социјална грижа за инвалидите лица, децата без родители и родителска грижа, деца со воспитно- социјални проблеми, деца со посебни потреби, децата од едно- родителски семејства, децата на улица, децата изложени на социјален ризик, лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол, подигање на свеста на населението, домување на лица со социјален ризик, остварувањер на право и воспитување на децата од предучилишна возраст. Вршењето на овие надлежности се во согласност со Националната програма за развој на социјалната заштита.

8. Образование- основање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта, во соработка со централната власт, во согласност со закон, организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички домови.

9. Здравствена заштита- управување со мрежата на јавни здравствени организации и

објекти од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на локалната самоуправа во сите одбори на сите здравствени организации во јавна сопственост, здравствено воспитување, унапредување на здравјето, превентивни активности, заштита на здравјето на работниците и заштита при работа, здравствен надзор над животната средина, надзор над заразните болести, помош на пациенти со специјални потреби (на пример ментално здравје, злоупотребана деца итн.) и другим области кои ќе бидат утврдени со закон.

10. Спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвиклани од нив.

11. Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици.

12. Надзор над вршењето на работите нејзина надлежност и

13. Други работи определени со закон.

(2) Надлежностите од ставот (1) на овој член се извршуваат согласно со стандардите и постапките утврдени со закон.

(3) Со закон се утврдуваат работите од надлежност на општината кои таа задолжително ќе ги врши.

### **Буџет и Одлука за извршување на Буџетот на Општината**

Индикатори за поготвување на Буџетот на Општина Кочани претставуваат законските и подзаконските прописи, обврските и надлежностите на Општина Кочани (Законот за локална самоуправа, Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, Законот за буџетите), макроекономските индикатори, фискалната политика на Владата на Република Македонија, вклучувајќи ги и основните насоки за подготовка на Буџетот за 2015 година добиени од Министерството за Финансии на Република Македонија.

Буџетот на Општина Кочани за 2015 година е донесен од Советот на Општина Кочани на, заедно со Одлуката за извршување на буџетот на Општина Кочани за 2015 година.

## **БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ**


### **2. ГОДИШНА СМЕТКА**

#### **2.1. Приходи на Општината**

За остварување на сопствените приходи во 2015 година општината издаде 10.957 решенија за данок на имот на физички лица, 214 решенија за данок на имот на правни лица, 2.012 решенија за фирмарина, 6 45 решенија за купопродажба, и 494 решенија за наледство и подарок, и други акти донесени во управна постапка во помал број, но сепак со значајни приходи, како надоместокот за уредување на градежно земјиште, такси за ЈПП и сл.

**На сметката Основен буџет на Општина Кочани планирани се и реализирани следните приходи:**

	Планирани	Реализирани
<b>ВКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>186.680.000</b>	172.859.220
<b>71 Даночни приходи</b>	<b>101.635.000</b>	<b>96.712.997</b>
711 Данок од доход, добивка и капитални добивки	3.020.000	3.516.479
713 Даноци на имот	28.250.000	30.851.581
717 Даноци на специфични услуги	62.851.000	55.852.150
718 Такси за корисење или дозволи за вршење дејност	7.514.000	6.492.787
<b>72 Неданочни приходи</b>	<b>7.040.000</b>	<b>4.029.159</b>
722 Глоби, судски и административни такси	2.140.000	1.254.980
723 Такси и надоместоци	600.000	589.833
724 Други Владини услуги	0	0
725 Други неданочни приходи	4.300.000	2.184.346
<b>73 Капитални приходи</b>	<b>34.087.000</b>	24.953.638
731 Продажба на капитални средства	0	490.000
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	34.087.000	24.463.638
<b>74 Трансфери и донации</b>	<b>43.918.000</b>	47.163.426
741 Трансфери од други нивоа на власт	43.918.000	47.163.426
742 Донации од странство		
743 Капитални донации		



**Сл.1 Вкупни планирани и реализирани приходи на сметка Основен буџет**

### **71 Планираните даночни приходи се остварени со 95,16%**

Ставка 711- Данок од доход, од добивка, и од капитални добивки, од планираните 3.020.000 денари од вкупниот буџет, остварени приходи се во износ од 3.516.479 денари или повеќе од 100%.

Ставка 713-Данок на имот од планираните во вкупниот буџет 28.250.000 денари, остварени приходи се во износ од 30.851.581 денари или повеќе од 100%.

Ставка 717- Данок на специфични услуги од планираните 62.851.000 денари остварени приходи се во износ од 55.852.150 денари, или 88,86%.

Ставка 718 - Такси за користење или дозволи за вршење дејност од планираните 7.514.000 денари остварени се 6.492.787 денари, 86,40%.

### **72 Планираните неданочни приходи се остварени со 57,23%**

Ставка 722- Глоби,судски и административни такси од планираните 2.140.000 денари, остварени приходи се во износ од 1.254.980 денари или 58,64%.

Ставка 723- Такси и надоместоци во од планираните 600.000 денари остварени приходи се во износ од 589.833 денари, или 98,3%.

Ставка 725-Други неданочни приходи од планираните 4.300.000 денари, остварени приходи се во износ од 2.184.346денари , или 50,8%.

### **73 Планираните капитални приходи остварени се со 73,20%**

Ставка 731-Продажба на капитални средства иако нема планиран износ остварени се приходи од 490.000 денари .

Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од планираните 34.087.000 денари, остварени се приходи од 24.463.638денари или 71,77%.


### **74 Планираните трансфери и донации остварени се со над 100%.**

Ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт од планираните 43.918.000 денари, остварени се приходи во износ од 47.163.426денари или над 100%.

**На сметката Основен буџет на Општина Кочани реализацијата на приходите во однос на планираното е 92,6%.**

**На сметката Самофинансирачки активности планирани се и реализирани следните приходи**

	<b>Планирани</b>	<b>Реализирани</b>
<b>Вкупни приходи</b>	<b>22.885.000</b>	14.338.951
<b>72 Неданочни приходи</b>	<b>21.085.000</b>	<b>12.464.431</b>
721 Претприемачки приход и приход од имот		
722 Глоби, судски и административни такси		
723 Такси и надоместоци	20.935.000	12.454.431
724 Други Владини услуги		
725 Други неданочни приходи	150.000	10.000
<b>73 Капитални приходи</b>		
731 Продажба на капитални средства		
<b>74 Трансфери и донации</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.874.520</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	1.800.000	1.874.520
742 Донации од странство		
743 Капитални донации		




сл.2 Вкупни приходи сметка Самофинансирачки активности

**На сметката Самофинансирачки активности реализацијата во однос на планираното е 62,65%.**

**На сметката Донации планирани се и реализирани следните приходи**

	<b>Планирани</b>	<b>Реализирани</b>
<b>Вкупни приходи</b>	<b>10.749.130</b>	7.138.463
<b>72 Неданочни приходи</b>		
725 Други неданочни приходи		
<b>74 Трансфери и донации</b>	<b>10.749.130</b>	<b>7.138.463</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт		
742 Донации од странство	10.749.130	7.138.463



**Сл.3 Донации планирани и реализирани**

До крајот на 2015 година остварени се приходи по основ на Донации и тоа;

**Во сметките за Донации** планирани со вкупен износ 10.749.130 денари донациите на основниот буџет, основните и средни училишта, детската градинка и библиотеката има остварување на приход од 7.138.463 денари или 66,41%.

**Донација -Иновации и претприемачко учење** планирани се средства од 150.000 денари, остварени се 122.114 денари, или 81,41%.

**Донација – Реконструкција на ЈОУГД Павлина Велјанова** планирани се средства од 941.930 денари, остварени се 912.400 денари, или 96,86%.

**Донација-Инклузија на деца Роми** планирани се средства од 326.229 денари остварени се приходи од 225.422 денари, или 69,1%.

**Донација-Размена на искуства за подобро стручно образование во машинската и електротехничкото инженерство** од планираните 300.000 денари, остварени се 120.899 денари, или 40,3%.

**Донација-Промовирања на одржливи вработувања** од планираните 409.200 денари, остварени се 409.200 денари, или 100%.

**Донација –ЕРАЗМУС +** од планираните 5.990.000 денари, остварени се 3.561.754 денари, или 59,46%.

**Донација –ГЕО КОМ** остварени се 72.484 денари

**Донација –Изградба на нов бунар во м.в. Грдовски орман** остварени се 1.714.193 денари.



На сметката Дотации планирани се и реализирани следните приходи

	Планирани	Реализирани
<b>Вкупни приходи</b>	253.809.000	251.522.951
<b>74 Трансфери и донации</b>		
741 Трансфери од други нивоа на власт	253.809.00	251.522.951

На сметката Дотации реализацијата во однос на планираното е 99,1%.

На сметката Кредити планирани се и реализирани следните приходи

	Планирани	Реализирани
<b>Вкупни приходи</b>	61.480.000	33.890.433
<b>75 Домашно задолжување</b>		
754 Друго домашно задолжување	61.480.000	33.890.433

На сметката Кредити реализацијата во однос на планираното е 55,1%.


Реализацијата приходи на вкупниот буџет од сите сметки во однос на планираното е 89,57%.

## 2.2 Расходи на Општината

На сметката на основниот буџет на Општината Кочани планирани се и реализирани следните расходи;

	Планирани	Реализирани
<b>ВКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>186.680.000</b>	172.526.143
<b>40 Плати, наемини и надоместоци</b>	<b>36.485.000</b>	35.719.011
401 Основни плати и надоместоци	24.340.000	24.007.477
402 Придонес за социјално осигурување	8.945.000	8.759.243
404 Надоместоци	3.200.000	2.952.321
<b>41 Резерви и недефинирани расходи</b>	<b>650.000</b>	0
412 Постојана резерва	150.000	0
413 Тековни резерви	500.000	0
<b>42 Стоки и услуги</b>	<b>68.553.000</b>	61.055.847
420 Патни и дневни расходи	1.140.000	708.370
421 Комунални услуги греење комуникација	28.778.000	27.978.996
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	6.720.000	6.099.117
424 Поправки и тековно одржување	15.748.000	10.652.378
425 Договорни услуги	10.177.000	9.959.980
426 Тековни расходи	2.290.000	2.281.251
427 Привремени вработувања	3.700.000	3.375.755
45 Каматни плаќања	94.000	93.120
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	94.000	93.120
<b>46 Субвенции и трансфери</b>	<b>6.480.000</b>	6.123.366
463 Трансфери до невладини организации	1.770.000	1.685.010

464 Разни трансфери	4.710.000	4.438.356
<b>48 Капитални расходи</b>	<b>70.088.000</b>	65.212.245
480 Купување на опрема и машини	1.708.000	1.312.222
482 Други градежни објекти	63.180.000	58.887.656
485 Вложувања и нефинансиски средства	3.700.000	3.568.913
486 Купување на возила	1.500.000	1.443.454
49 Отплата на главница	4.330.000	4.322.554
493 отплата на главница од други нивоа на власт	4.330.000	4.322.554



Сл.4 Вкупни расходи сметка Основен буџет

**Вкупни тековни оперативни расходи на основниот буџет:**

Ставка 401-Основни плати и надоместоци реализирани се расходи во во износ од 24.007.477од вкупно планираните во буџетот 24.340.000денари или 98,63 %

Ставка 402-Придонеси од социјално осигурување од работодавачите, реализирани се трошоци во износ од 8.759.243денари од вкупно планирани во буџетот 8.945.000денари или 97,23%.

Ставка 404- Надоместоци реализирани се трошоци од 2.952.321денари од планираните 3.200.000денари или 92,26%.

Ставка 420- Патни и дневни расходи реализирани се расходи во износ од 708.370 денари од планираните 1.140.000денари или 62,14%.

Ставка 421-Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт реализирани се расходи во износ од 27.978.996 ден, од планираните 28.778.000денари или 97,22%.

Ставка 423- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки реализирани се во износ од 6.099.117денари, од планираните 6.720.000денари или 46,12%.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во во износ од

10.652.378денари од планираните 15.748.000денари или 67,64%.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 9.959.980 денари од планираните 10.177.000денари или 97,87%.

Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци во износ од 2.281.251 денари, од планираните 2.290.000денари во вкупниот буџет или 99,62%.

Ставка 427-Привремени вработувања реализирани се трошоци во износ од 3.375.755 денари, од планираните 3.700.000денари во вкупниот буџет или 91,23%.

Ставка 452-Каматни плаќања кон домашни кредитори реализирани се трошоци во износ од 93.120денари, од планираните 94.000денари во вкупниот буџет или 99,1%.

Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани се трошоци во износ од 1.685.010ден, од планираните 1.770.000денари или 99,1%.

Ставка 464-Разни трансфери реализирани се трошоци во износ од 4.438.356 ден, од планираните 4.710.000денари или 94,23%.

Ставка 493-Отплата на главница од друши нивоа на власт , реализирани се расходи во износ од 4.322.554ден, од планираните 4.330.000денари или 99,83%.

**Вкупно тековно оперативните расходи на основниот буџет се реализирани со 92%.**

***Вкупни капитални расходи на основниот буџет :***

Ставка 480-Купување на опрема и машини, реализирани се расходи во износ од 1.312.222, од планираните 1.708.000денари или 70,97%

Ставка 482-Други градежни објекти, реализирани се расходи во износ од 58.887.656 ден, од планираните 63.180.000денари или 93,2%.

Ставка 485-Вложувања и нефинансиски средства, реализирани се расходи во износ од 3.568.913ден, од планираните 3.700.000денари или 96,46%.

Ставка 486-Купување на возила , реализирани се расходи во износ од 1.443.454ден, од планираните 1.500.000денари или 96,23%.

**Вкупно капиталните расходи на основниот буџет се реализирани со 93%.**

Поединечно програмата

A00 - Совет на општина е остварена со 84,91%, ,

Д00- Градоначалник со 90,24%,

Е00- Општинска администрација 98,10 %

ЕА0-Капитални трошоци на општината со 86,58%,

Ф10 –Урбанистичко планирање со 91,86%,

Ф20-Уредување на градежно земјиште со 80,54%,

ФАА-Уредување на градежно земјиште во општината со 96,78%,

ФДА-Уредување на простор во рурални подрачја со 99,35%

Г10-Подршка на локален економски развој со 96,67%

ГДБ-Енергетска ефикасност со 93,6%,

Ј3- Јавно осветление 95,73 %,


Ј4- Јавна чистота 55,21%,

J5-Јавен локален превоз на патници со 99,98%,  
 J6-Одржување и заштита на локални патишта 76,77%,  
 J7- Одржување и користење паркови и зеленило со 60,42%,  
 J8-Други комунални услуги со 45,75%,  
 ЈДА- Изградба и реконструкција на улици и патишта 89,98%,  
 ЈГА-Изградба на водоводна мрежа 85,34%  
 ЈИА-Изградба на атмосферска и фекална канализациона мрежа улица со 94,34%,  
 ЈН-Урбана опрема 72,99%  
 К40-Културни манифестации и творештво со 90,89%  
 Л0-Спорт и рекреација со 98,62%  
 Н10-Основно образование 99,99%  
 Н20-Средно образование 100%  
 ЊО-Противпожарна заштита со 85,95 %,  
 Р10 - Заштита на животната средина со 95,10 %,  
 Т10-Унапредување на здравствената заштита 65,85%

**На сметката Основен буџет на Општина Кочани реализацијата на расходите во однос на планираното е 92,6%.**

**На сметката Самофинансирачки активности на Општината Кочани планирани се и реализирани следните расходи**

	Планирани	Реализирани
<b>ВКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>22.885.000</b>	13.154.038
<b>42 Стоки и услуги</b>	<b>19.990.000</b>	12.868.587
420 Патни и дневни расходи	435.000	123.297
421 Комунални услуги греење комуникација	4.840.000	3.070.632
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	8.820.000	6.697.165
424 Поправки и тековно одржување	1.430.000	614.208
425 Договорни услуги	3.602.000	1.912.234
426 Тековни расходи	863.000	451.051
<b>46 Субвенции и трансфери</b>	<b>290.000</b>	84.520
464 Разни трансфери	290.000	84.520
<b>48 Капитални расходи</b>	<b>2.605.000</b>	200.931
480 Купување на опрема и машини	1.655.000	193.530
482 Други градежни објекти	400.000	0
485 Вложувања и нефинансиски средства	120.000	7.401
486 Купување на возила	430.000	0



**сл.5 Вкупни расходи сметка Самофинансирачки активности**

Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за **Само-финансирачките активности** се реализирани 13.154.038 денари од планираните 22.885.000 денари или % . и тоа:

Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од 435.000 денари, реализирани 123.297 денари.

Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се трошоци од 4.840.000 денари, реализирани се 3.070.632 денари.

Ставка 423 -Ситен инвентар и др. материјали за поправка планирани се трошоци во износ од 8.820.000 денари, реализирани се 6.697.165 денари.

Ставка 424 - Поправки и тековно одржување планирани се трошоци во износ од 1.430.000 денари, реализирани се 614.208 денари.

Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од 3.602.000 денари, реализирани се во износ од 1.912.234 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во износ од 863.000 денари, реализирани се 451.051 денари.

Ставка 464- Разни трансфери планирани се трошоци во износ од 290.000 денари, реализирани се во износ од 84.520 денари.

Ставка 480- Купување на опрема и машини планирани се средства во износ од 1.655.000 денари, реализирани се средства во износ од 193.530 денари.

Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства планирани се трошоци во износ од 120.000 денари, реализирани се 7.401денари.

**На сметката Самофинансирачки активности од сите сметки реализацијата на расходите во однос на планираното е со извршување од 57,48%**

**На сметката Донации на Општината Кочани планирани се и реализирани следните расходи**

	<b>Планирани</b>	<b>Реализирани</b>
<b>ВКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>10.749.130</b>	6.425.789
<b>42 Стоки и услуги</b>	<b>3.384.600</b>	1.094.857
420 Патни и дневни расходи	1.877.000	249.710
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	502.400	251.713
425 Договорни услуги	1.005.200	539.434
<b>46 Субвенции и трансфери</b>	<b>4.274.600</b>	2.297.31
464 Разни трансфери	4.274.600	2.297.314
<b>48 Капитални расходи</b>	<b>3.089.930</b>	3.033.618
480 Купување на опрема и машини	48.000	48.000
482 Други градежни објекти	3.041.930	2.985.618

До крајот на 2015 година остварени се расходи по основ на Донации и тоа:

Во сметките за Донации планирани со вкупен износ 10.749.130 денари донациите на основниот буџет, основните и средни училишта, детската градинка и библиотеката има остварување на расход од 6.425.789 денари или %.

Донација -Иновации и претприемачко учење расходите се 95.610 денари.

Донација – Реконструкција на ЈОУГД Павлина Велјанова расходите се 912.400 денари

Донација-Инклузија на деца Роми расходите се 186.383денари.

Донација-Размена на искуства за подобро стручно образование во машинската и електротехничкото инженерство расходите се 147.258денари.


Донација-Промовирања на одржливи вработувања расходите се 409.200 денари .

Донација –ЕРАЗМУС + расходите се 2.353.260денари.

Донација –ГЕО КОМ расходите се 248.460денари

Донација –Изградба на нов бунар во м.в. Грдовски орман расходите се 2.073.218 денари.

**На сметката Донации од сите сметки реализацијата на расходите во однос на планираното е со извршување од 59,78%**



сл.6 Вкупни расходи сметка Донации

**Сметката Дотации е со реализација на расходите од 98,97%**

**Сметката Кредити е со реализација на расходите од 55,12%**

**Реализацијата расходите на вкупниот буџет од сите сметки во однос на планираното е 89,1%.**

	Основен буџет	самофинансирање	донации	дотации
Остваред вишок во 2015 година	333.077	1.184.913	712.674	314.808
Пренесен вишок од претходни години	4.677.751	1.318.252	736.195	877.241
Состојба на 31.12.2015	5.010.828	2.503.165	1.448.869	1.192.049

### 3. Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотации за делегирани надлежности

#### Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на општина Кочани за 2015 година

Општина Кочани во текот на 2015 година работеше на повеќе инфраструктурни објекти од областа на уредување на градежно земјиште и тоа:

##### 1. Изградба на тротоари на улици во општина Кочани

Тротоари изградени со бехатон плочки:

- Ул.ВМРО 1479м<sup>2</sup>, 1.278.069,00 ден.
  - Ул.Димитар Влахов 263м<sup>2</sup>, 112.486,00 ден.
  - ЦОУ Никола Карев 45м<sup>2</sup>, 101.781,00 ден.
  - Ул.Бел Камен поставување на ивичњаци 32.729,00 ден
- Или вкупно се поставени бехатон плочки 1787м<sup>2</sup>, или 1.525.065 ден.,  
Со ддв вкупно:1.799.576,70 ден.

Изградба на пристапна патека во ЦОУ Никола Карев со изградба на плато за до влезни скали 320м<sup>2</sup> 422.741,30 ден.

Со ддв вкупно 498.834,74 ден.

Тротоари, улици и потпорни сидови изградени со готов бетон и со работа од граѓаните:

- Дел ул.Страшо Ербапче 14м<sup>3</sup> бетон, 44.625,00 ден
- Готов бетон за потпорен сид на ул.Велин Стојанов 4,75м<sup>3</sup> бетон, 15.141,00 ден.
- За улица во нас.Оризари 31м<sup>3</sup> бетон, 98.813,00 ден.
- Готов бетон за с.Долни Подлог за бетонирање на дно на паднат мост 2,66м<sup>3</sup>, 8.479,00 ден
- ул.Глигор Прличев за потпорен сид 10,5м<sup>3</sup> бетон, 33.469,00 ден.
- ул.14 Бригада за потпорен сид 17,5м<sup>3</sup> бетон, 55.781,00 ден.
- ул.1Мај бетон за улица 10,5м<sup>3</sup> бетон, 33.469,00 ден.
- ул.Шукри Шаин за крпење на ударни дупки 5м<sup>3</sup> бетон, 15.938,00
- ул.Шукри Шаин за потпрен сид 28,5м<sup>3</sup>, 90.844ден.
- с.Нивичани за улица 21м<sup>3</sup> бетон, 66.938,00ден
- пристапна рампа за СОУ Гошо Викентиев 1,5м<sup>3</sup>, 4.781,00 ден
- ул.Браќа Ставреви за улица 5м<sup>3</sup>, 15.938,00ден.
- бетонирање на тротоари со помош на граѓаните на следните улици; ул.Охридска, Тошо Арсов, Раде Кончар, Македонска, Искра, Вера Попова,Роза Петрова, Бел Камен,
- испорака на готов бетон 69,81м<sup>3</sup>, 222.519,00 ден.

вкупно со ддв: 833.830,0 ден

##### 2. Бетонирање на пристапни улици

- Крак ул.Скопска 9,02м<sup>3</sup> бетон, 48.957,49 ден.
- Санирање на тротоар на ул.Т.Паунов 5,46м<sup>3</sup> 28.696,63 ден.
- Крак на ул.Вита Поп Јорданова 8м<sup>3</sup> 33.314,40 ден



вкупно: 110.968,52 ден.  
 ддв18% 19.974,33  
 се вкупно:130.942,85 ден.

3. Пробивање, тампонирање и поставување на ивичњаци на улици во општина Кочани  
 Овие активности опфаќаат широк машински ископ, одвоз на ископаниот материјал, тампонирање и поставување на ивичњаци се изврши на следните улици и патишта:

- Вградување на бетонски рабници на дел од ул.Тодосија Паунов, 78м,	64.912,60 ден.
- Ул.Унгарска ЛИ	362.546,12 ден.
- Санирање на коловоз кај Хотел Национал	96.936,70 ден.
- Вградување на бетонски рабници во с.Прибачево 21,5м,	13.589,34 ден.
Или вкупно:	537.984,76 ден.
ддв18%	96.837,2568 ден.
се вкупно:	634.822,017 ден.

4. Изградба на А.Бетонски потпорни сидови на улици

• ул.„Вељко Влаховиќ“	98.345,84
• ул.„Љупчо Сантов“	130.724,20
• с.Прибачево	207.192,98
• ул.Стамен Манов	35.732,93
• ул.„Страшо Ербапче“ (скали)	113.724,38
• Парапед на река (камен сид)	34.635,3
• ул.„Димитар Влахов“	93.266,27
• ул.„Пиринска“	271.203,19
• ул.„Крсте Мисирков“	22.282,46
• ул.„Разловечко востание“	185.261,00
• ул.„ Душан Петрески“	15.892,37
• ул.„ Македонска“	173.380,60
• ул.„7-ми Септември“ (3 сида)	535.274,46
• ул.„Гоце Делчев “Оризари	30.779,89
• ул.„Шукри Шаин“	192.497,52
• локален пат брана Гратче (два сида)	90.820,94
• ул.Ѓорче Петров	238.977,259
• ул.„Пиринска“	72.334,82

Вкупно со ДДВ: 2.999.945,16 ден.

Санација и дислокација на десен колектор со изградба на заштитен потпорен сид на Оризарска река на ул.Никола Карев 3.000.000,00 ден.

5.Регулација на белски дол со поставување на цевки со ддв	790.600,00 ден.
6.Поправка на повеќе наменски игралишта во општина Кочани	199.892,00ден.
7.Геодетски услуги	1.870.291,00 ден.

## ИЗВЕШТАЈ

### за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на системи за водоснабдување на подрачјето на Општина Кочани во 2015 година

Општина Кочани во текот на 2015 година финансираше изградба и реконструкција на водоводни линии на повеќе улици и тоа:

- Изградба на приклучоци за вода до парцели на ул.Пиринска и ул.Ѓорче Петров со потребни фитинзи	м 83	57.900 ден
- Изградба на приклучоци за вода до парцели на ул. Македонска, Разловечко востание со потребни фитинзи	м 78	42.973 ден
- Изградба на приклучоци за вода до парцели на ул.Орце Николов со потребни фитинзи	м 30	21.138 ден
- Изградба на приклучоци за вода до парцели на ул.Февруарски Поход со потребни фитинзи	м 238	104.055 ден
- Изградба на приклучоци за вода до парцели на ул.Јанка Стоименова-Оризари со потребни фитинзи	м 65	22.802 ден
- Изградба на приклучоци за вода до парцели на ул.13-та Македонска бригада со потребни фитинзи	м 48	20.961 ден
- Изградба на приклучоци за вода до парцели на ул.15-ти Македонски корпус со потребни фитинзи	м 238	139.271 ден
- Изградба на Водоводна мрежа до парцели на ул.Унгарска со потребни фитинзи	м 272	209.390 ден
- Изградба на приклучоци за вода до парцели на ул.Гоце Делчев-Оризари со потребни фитинзи	м 42	8.710 ден
- Изградба на приклучоци за вода до парцела во с.Тркање	м 100	52.015 ден
- Санација на водоводна мрежа во С.Панталеј		14.407 ден
- Санација на водоводна мрежа во С.Јастребник		5.657ден

Вкупно:699.279  
ДДВ18% 125.870 ден  
Вкупно: 825.149ден.

## ИЗВЕШТАЈ

### за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2015 година

Согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Кочани бр.51-5078/1 од 28.09.2011 година објавена во „Службен весник на РМ,, бр.140 од 10 октомври 2011 година, Општина Кочани во текот на 2015 година имаше четири објави за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање. Во овој Извештај влегуват и приходите од Објавата бр. 37-2533/1 од 11.12.2014 година бидејќи електронските јавни наддавања се одржани во јануари 2015 година. На оваа Објава беа отуѓени 4 градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување.

Отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање се изврши по Објава бр.37-794/1 од 31.03.2015 година.

Од спроведеното јавно наддавање беа отуѓени :

- 1 градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување;
- 2 градежни парцели со намена за изградба на викенд куќи на „Пониква,,;
- 2 градежни парцели со намена за производство, дистрибуција и сервис (лесна и загадувачка индустрија).

По втората Објава бр. Објава бр. 37-1507/1 од 10.07.2015 година беа отуѓени:

- 5 градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување ;
- 1 градежни парцели со намена за производство, дистрибуција и сервис (лесна и загадувачка индустрија).

По третата Објава бр. Објава бр. 37-2049/1 од 22.10.2015 година беа отуѓени:

- 5 градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување;
- 19 градежни парцели со намена за изградба на викенд куќи на „Пониква,,;
- 1 градежна парцела со намена за изградба на хотели (времено сместување) на „Пониква,,;
- 3 градежни парцели со намена за производство, дистрибуција и сервис (лесна и загадувачка индустрија).

Електронските јавни наддавања за отуѓувањето на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по Објава бр. 37-2567/1 од 30.12.2015 година се одржани во јануари 2016 година, така што приходите од оваа објава ќе бидат прикажани во Извештајот за реализација на Програмата за располагање со градежно земјиште за 2016 година.

Вкупните приходи на општината од отуѓувањето на овие градежни парцели изнесуваат 7.434.059,00 денари.

За отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба беа поднесени 51 барање од кои 39 барања се за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение за утврдување на правен статус на бесправен објект врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности, а 12 барања се за оформување на градежни парцели.

Вкупните приходи на општината од отуѓувањето на градежно земјиште со непосредна спогодба изнесуваат 3.727.432,00 денари.

Вкупни приходи на Општина Кочани за 2015 година од отуѓувањето на градежно земјиште сопственост на Република Македонија изнесуваат 11.161.490,00 денари.

**Извештај за реализација на Програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација на општина Кочани за 2015 година**

Општина Кочани во текот на 2015 година работеше на повеќе улици за изградба на фекална и атмосферска канализација како и за изградба на линиски одводни решетки и тоа:

**- Фекална канализација**

Кај хотел Национал 70м	152.548 ден
Материјал за канализација (за општина Кочани)	3.366 ден
ул.„Унгарска“ (АМФЕНОЛ) 274м	835.818 ден
ул.„Димитар Лазаров“ 72м	78.793 ден
ул.„Страшо Ербапче“ (реконструкција) 48м	41.560 ден
Ул.„Февруарски Поход“ (приклучоци) 36м	35.138 ден
Ул.„Орце Николов“ (приклучоци) 18м	12.414 ден
ул.„Јанка Стоименова“ с.Оризари 105м	83.030 ден
ул.„Ѓорче Петров“ 81м	102.593 ден
ул.„13-та Македонска Бригада“ 29м	30.265 ден
с.Долни Подлог 24м	31.600 ден
ул.„Пиринска“ (приклучоци) 45м	40.560 ден
ул.„Глигор Апостолов-Гочо“ 37м	127.633 ден
ул.„Васил Главинов“	23.800 ден
ул.„Бел Камен“ 7м	42.732 ден
ул.Маршал Тито (кај библиотека Искра) 19м	5.796 ден
ул.„Ленинова“ 52м	26.583 ден
ул.„Македонска“ (реконструкција на шахти)	47.477 ден
с. Прибачево (реконструкција на шахти)	36.541 ден
ул.„Стефка Тасева“ 21м	25.527 ден
ул.„554“ (приклучоци)	5.078 ден
Кочанска Река (спроти Дом на Културата) 60м	53.187 ден
	Вкупно: 1.842.039 ден
	Ддв18% 331.567 ден
	Се вкупно: 2.173.606 ден

**- Атмосферска канализација**

Со финансирање од Министерството за транспорт и врски и учество на општина Кочани со 5.000.000 ден изведена е атмосферска канализација на улици во градот со вкупна должина од 5264м и тоа на сл.улици:	71.661.707 ден
-ул.„Роза Петрова“ крак 1	
-ул.„1-ви Мај“ крак 5	
-ул.„Страшо Ербапче“ крак 9-горен дел	
-ул.„Страшо Ербапче“ крак 10-долен дел	
- ул.„Страшо Ербапче“ крак 11	
-ул.„Димитар Влахов“ крак 12	
-бул.„Тодосија Паунов“ крак 13	
-ул.„АСНОМ“ крак 20	
-ул.„Браќа Ставреви“ крак 21	
-ул.„Славчо Стоименов“ крак 22	

-ул.,14-та Бригада,, крак 23  
-ул.,„Христијан Т.Карпош“ крак 24

-Атмосферска канализација на улици со финансирање од Буџетот на општина Кочани

-ул.,„Бел Камен“ 140м	768.180 ден
-кал хотел Национал 110м	515.865 ден
-ул.,„Глигор Апостолов-Гочо“ 40м	196.360 ден
-ул.,„Унгарска“ (АМФЕНОЛ) Ф315 274м	93.326 ден
-ул.,„Унгарска“ (АМФЕНОЛ) Ф400 174м	406.686 ден
	вкупно: 1.980.417 ден
	ддв18% 356.475 ден
	се вкупно:2.336.892 ден

-изработка на линиски одводни решетки за атмосферски води  
на следните улици: 4.900.000 ден

-ул.,„Роза Петрова“ 8бр. со л=5-8м  
-ул.,„Први Мај“ 2бр. со л=6-8м  
-ул.,„Страшо Ербапче“ 5бр. со л=5-6м  
-ул.,„Димитар Влахов“ 1бр. со л=8м  
-бул.,„Тодосија Паунов“ 7бр. со л=6-7м

## ИЗВЕШТАЈ

### За реализација на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици за 2015 год.

Реализацијата и динамиката на спроведување на програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици за 2015 год. се одвиваше во зависност од приливот на финансиски средства од агенцијата за државни патишта како и прибраните финансиски средства во буџетот на Општината предвидени за оваа намена. За реализација на програмата беа превземени низа активности како поставување на улични ивичњаџи, тампонирање и асфалтирање на улици, обележување на хоризонтална сигнализација на улиците во градот, сечење на асфалтни и бетонски површини, ископи и одвоз на ископан материјал, машинско прочистување на општинските патишта во ридско планинскиот дел и други активности. Во текот на 2015 година од агенцијата за државни патишта се добиени финансиски средства во износ од **4.392.834,00 ден.**, а останатите финансиски средства во износ од **47.060.945 ден.** се обезбедени од буџетот на Општина Кочани. Финансиските средства од Агенцијата за државни патишта и од буџетот на Општина Кочани се искористени за реализација на активностите предвидени во програмата.

Во текот на 2015 година реализирани се следните активности:

<b>1. Зимско одржување на општински патишта -----</b>	<b>763.106</b>
1.1. Набавка на сепариран песок „2“ и ладна асфалтна маса -----	402.380
1.2. Организација на зимска служба за чистење на снег -----	189.095
1.3. Чистење на одрони од земја и камен на општинските патишта -----	160.480
1.4. Чистење на риголи -----	11.151
Вкупно со ДДВ :	763.106
<b>2. Изградба и реконструкција на улици во општина Кочани</b>	
2.1. Изработка на проекти -----	<b>144.281</b>
2.2. Надзор над изведба на објекти -----	<b>517.635</b>
2.3. Асфалтирање на улици и паркинг простор-----	<b>41.410.879</b>
-асфалтирање на паркинг простор на ул. Кеј на Револуцијата (кај Градски парк и кај поранешен СОК) -----	703.510 (П=522м <sup>2</sup> )
-асфалтирање на ул. „Тоде Димишков“ во с. Долни Подлог-----	379.141 (Л=116м, ш=2,5м)
- асфалтирање на крак од ул. „Маршал Тито“ во с. Д. Подлог----	287.830 (Л=100м, ш=3м)
- асфалтирање на ул. „Стамен Манов“ -крак2 -----	1.679.092
- припрема за асфалтирање на ул. „Мородвишка Епископија“ (земјани работи и изградба на потпорни сидови) -----	931.309
-асфалтирање на крак помеѓу ул. „Бел Камен“ и ул. „Први Мај“ (Л=36м, ш=5м) -----	358.607

-асфалтирање на плато во с.Прибачево ----- 294.505

Со одобрениот кредит од Светска Банка општина Кочани во текот на 2015год. изврши асфалтирање и припрема за асфалтирање на сл.улицы:

- асфалтирање на ул.„Февруарски поход“ ----- 5.077.739  
(Л=400м, ш=6м)

- асфалтирање на ул.„Јанка Стоименова“ – нас.Оризари----- 4.111.556  
(Л=300м, ш=5м)

- асфалтирање на ул.„Димитар Лазаров“ ----- 2.116.238  
(Л=300м, ш=5м)

-асфалтирање на ул.„Македонска“, ул.„Разловечко Востание“  
и ул.„15-ти Македонски Корпус“ ----- 8.238.764  
(Л=700м, ш=5 и 6м)

- асфалтирање на ул.„13-та Македонска Бригада“ ----- 3.977.418  
(Л=500м, ш=6м)

-во тек е изведба на градежни работи на ул.„Пиринска“ и  
до крајот на 2015год се потрошени финансиски средства ----- 3.444.342  
(Л=400м, ш=6м)

-во тек е изведба на градежни работи на ул.„Ѓорче Петров“ и  
до крајот на 2015год се потрошени финансиски средства ----- 3.915.206  
(Л=500м, ш=5м)

-во тек е изведба на градежни работи на ул.„Орце Николов“-десен дел и  
до крајот на 2015год се потрошени финансиски средства ----- 800.353  
(Л=250м, ш=5м)

-во тек е изведба на градежни работи на ул.„Орце Николов“-лев дел и  
до крајот на 2015год се потрошени финансиски средства ----- 385.713  
(Л=100м, ш=5,2м)

-во тек е изведба на градежни работи на ул.„554“- м.в.Прокарка и  
до крајот на 2015год се потрошени финансиски средства ----- 4.709.556  
(Л=530м, ш=7м)

Вкупно: 41.410.879

2.4 Реконструкција на улици ----- **1.433.057**

- Реконструкција на ул.„Д-р Николиќ“ ----- 1.433.057  
(П=1977,45м<sup>2</sup>)

2.5 Асфалтирање на Општински патишта ----- **4.500.000**

-асфалтирање на дел од општински пат Р1309-с.Лешки  
преку Агенцијата за Државни патишта (Л=450м, ш=3,5м) ----- 4.500.000  
-3-

### 3. Тековно и инвестиционо одржување на општински патишта и улици

3.1. Обележување на хоризонтална сигнализација

на улици во градот П=1064 м<sup>2</sup> ----- **187.575**

3.2. Изработка и монтажа на метална заштитна ограда

на улици во градот ----- **346.920**

- крак од ул.„Страшо Ербапче“ Л=26м<sup>1</sup>

- ул.„Браќа Миладинови“ Л=22м<sup>1</sup>

- ул.„Шукри Шаин“ Л= 30м<sup>1</sup>

- ул.„Коста Рацин“ Л=82м<sup>1</sup>



- во с.Бели Л=29м<sup>1</sup>
- ул.„Тошо Арсов“ Л=161м<sup>1</sup>
- на мост во с.Тркање Л=30м
- ул.„4-та Македонска Бригада
- кај Домот на културата „Бели Мугри“

3.3.Машинско пробивање, прочистување и порамнување на земјани патишта во ридско планинскиот дел ----- **2.150.326**

- м.в.Аеродром-м.в.Ивков Преслап 2км
- с.Пресека-м.в.Бизиково 6км
- м.в.Припор-Манастир св.Богородица 10км
- манастир Богородица-м.в.Варадинци 3км
- мв Крушка-манастир св.Спас 6км
- мв Крушка-с.Бабиште 5км
- с.Рајчани-м.в.Свиланово 5км
- м.в. Водопад- с.Јастребник-м.в. Аеродром 23км
- м.в.Ајдар-с.Небојани 7км
- м.в.Крушка-с.Костин Дол 8км
- пробивање на дел од улици за викенд населба-Пониква 9950м<sup>3</sup>
- пробивање на дел од улица Новопроектирана 1 во лесна индустрија 2050м<sup>3</sup>
- набавка,транспорти, распстилање надробеник за тампон м.в.Горно Гратче ,16м набавка, транспорт и распстилање на дробеник за тампон м.в.Крушка-с.Полаки 74м<sup>3</sup>
- расчистување на одрони со утоварач Кочани-Брана Гратче, Кочани-Нивичани и Кочани-мв Крушка час 30

Од горе наведеното може да се констатира дека за реализација на активностите предвидени во Програмата за 2015 година се потрошени финансиски средства во износ од **51.453.779** денари.

## ИЗВЕШТАЈ

### За реализација на програмата за јавно осветлување за 2015г. на Општина Кочани.

Согласно програмата за јавно осветлување на подрачјето на Општина Кочани донесена од страна на Советот на Општина Кочани за 2015г. ви презентираме детален извештај за превземените активности за нормално функционирање на јавното осветлување за 2015г.

Со склучен договор бр. 25-888/16 од 27.06.2014год. за Набавка и монтажа на материјали за улично осветлување и изградба на ново улично осветлување и договор бр.05-1471/21 од 24.09.2015год. за Извршување на работи за улично осветлување и изградба на ново улично осветлување, носител на набавката е ДТУ „Електрика,, ДООЕЛ Кочани.

Промената на прегорените улични светилки се врши со стручна екипа во присуство на службено лице од одделението за комунални работи по пријава на писмени барања од страна на граѓаните, месните заедници и урбаните заедници од Општина Кочани, односно интервенција се врши на сите постоечки сијалични места каде има потреба од улично осветлување.

Со проектот реконструкција и модернизација на уличното осветлување во градот Кочани и дел од с.Оризари набавени се вкупно 2795 енергетски штедливи ЛЕД светилки. Од нив до декември 2015год. се поставени 2608, а 187 се оставени како резерва како што е прикажано во табелата што следи:

Ред бр.	Вид на светилка	Набавени	Монтирани	Останале за монтажа
1	B2	133	132	1
2	B3	2022	1923	99
3	B5	596	536	60
4	ЦМ	44	17	27
	ВКУПНО	2795	2608	187

Користејќи ги сметките за потрошена електрична енергија направена е анализа за намалената потрошувачка на електрична енергија за уличното осветлување во град Кочани со селата за месеците октомври, ноември и декември 2015г.

По основ на обврски за потрошена електрична енергија за улично осветлување на ЕВН Македонија АД Скопје – КЕЦ Кочани за периодот од октомври до декември 2015год. се исплатени средства во износ од 2.296.971,00 ден., а за истиот период од октомври до декември 2014год. се исплатени средства во износ од 4.290.970,00 ден.

Од оваа анализа се гледа дека со 2608-те заменети светилки е постигната заштеда во градот Кочани заедно со селата за повеќе од 40%, а пресметано е дека заштедата само во градот Кочани изнесува повеќе од 60%.

Согласно сметките за потрошена електрична енергија од ЕВН може да се заклучи дека незаменетите 950 светилки во селата трошат скоро исто толку електрична енергија колку што

потрошиле заменетите 2608 светилки во градот и мал дел во селата.

Затоа Ве информираме дека во тек е постапка за прибирање на соодветни податоци за улично осветлување од сите населени места во општина Кочани за изготвување на проект за Реконструкција и модернизација на улично осветлување во град Кочани и населените места во општина Кочани со нови лед светилки, при што ќе се планира осветлување на темните јавно-прометни површини - неосветлени улици и тротоари во град Кочани и селата.

Од досега приберените податоци произлегува дека во град Кочани и селата треба да се заменат уште 950 живини светилки со лед светилки. Со овој проект ќе се планира и резерва за новопланираните улици.

Напојувањето со електрична енергија за нормално функционирање на уличното осветлување во Општина Кочани се врши од 80/осумдесет/трафостаници.

Во рамките на одржувањето на јавното осветлување се врши и месечно читање на потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите 80 трафостаници. Извршител на овие активности е ЕВН Македонија - КЕЦ Кочани со претставник од Одделението за комунални работи при Општина Кочани.

Поради олеснето читање на потрошената електрична енергија и одржување на уличното осветлување во 2015год. се извадени уште 11 броила за улично осветлување и поставени во нови надворешни ормари со комплетна инсталација. Досега се извадени 41 броила.

Одржувањето на јавното осветлување се врши континуирано во функционална состојба согласно Програмата за јавно осветлување донесена од Советот на општина Кочани. Се вршат редовни контроли за согледување на состојбата и отстранување на утврдените дефекти, односно доведување на јавното осветлување во исправна состојба.

Од планираните 250.000,00ден за новогодишно украсување се потрошени 66.080,00ден.

Во текот на 2015год. за набавка и монтажа на потрошен материјал беа предвидени расходи во висина од 2.241.526ден без ДДВ, односно 2.645.000ден со ДДВ, а се реализирани 2.321.273ден без ДДВ, односно 2.739.102ден со ДДВ.

Од нив по Договор бр.25-888/16 од 27.06.2014год. за Набавка и монтажа на материјали за улично осветлување и изградба на ново улично осветлување, кој што важи до 27.06.2015год. за периодот од 01.01.2015год. до 27.06.2015год. се извршени работи како што е опишано во наредната табела:

#### Опис на извршените работи

Р.б р	Опис на извршени работи	Ед. мер а	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ
1	Живина сијалица 125w	бр	687	206	141.522,00
2	Живина сијалица 250w	бр	9	333	2.997,00
3	Пригушница 125w	бр	96	388	37.248,00
4	Заштитно стакло за сијалица 125w	бр	0	317	0,00

5	Порцеланска фасонка E27	бр	123	107	13.161,00
6	Вандерма 125w	бр	9	1.664	14.976,00
7	Пригушница МХ 400w	бр	6	872	5.232,00
8	Сијалица МХ400w	бр	9	951	8.559,00
9	Автоматски осигурач10-25А	бр	43	190	8.170,00
10	Пластични топки ф300	бр	0	1.426	0,00
11	Пластични топки ф400	бр	0	1.426	0,00
12	Лимени капаци за столбови	бр	22	95	2.090,00
13	кабелПП-У 3x1,5мм	м	389	67	26.063,00
14	кабелПП-У 3x2,5мм	м	379	75	28.425,00
15	Кабел Х00/ОА2x16мм	м	1212	79	95.748,00
16	Пластично гибливо цревоф32	м	220	36	7.920,00
17	Гривни за бандери	бр	63	238	14.994,00
18	затеги	бр	39	198	7.722,00
19	Склопка за ТС ЦН63А	бр	4	5.547	22.188,00
20	форел	бр	9	991	8.919,00
21	Ископ на ров 04x08мза кабел	м	840	182	152.880,00
22	Вандерма за сијалица 250w	бр	2	3.249	6.498,00
23	Кабел ППОО4x10мм	м	162	388	14.744,00
24	Ножасте осигурачи од 100А	бр	58	198	11.484,00
25	Економични сијалици од 20w 15000раб.час.6400к,1230лм	бр	10	238	2.380,00
26	Економични сијалици од 25w,15000раб.час.1500лм	бр	62	254	15.748,00
27	Набавка и поставување на дрвена бандераН-8 со темел	бр	0	7.290	0,00
28	Испитување на кабли,крпење кабли,проверка траса-линија	Бр.	59	222	13.098,00
29	Користење на специјално возило со корпа за висина 12м	Раб. час	17	1.585	26.945,00
30	Железно поцинкована трака FeZn-25x4mm	М.	100	87	8.700,00
31	Набавка и поставување на метална бандера Н=8м со потребен темел според стандарди	Бр.	3	10.302	30.906,00
32	Набавка и поставување на анкер кош за метална бандера	Бр.	11	3.883	42.713,00
33	Набавка и поставување на канделабри со Н= 4м со две лири	Бр.	15	7.132	106.980,00
34	Набавка и поставување на	Бр.	10	6.577	65.770,00

	канделабри со Н= 4м со една топка				
35	Репарирање оштететна метална бандера (Вадење, исправање, фарбање, заварување, промена на плотни и повторно мesteње)	Бр.	3	5.943	17.829,00
36	Пригушница 250 w	Бр.	10	531	5.310,00
37	Порцеланска фасонка Е-40	Бр.	10	119	1.190,00
38	Заштитно сенило	Бр.	10	48	480,00
39	Склопка за во трафостаници - ЦН 80А	Бр.	5	6.339	31.695,00
40	Набавка и поставување на метална бандера Н=10м со потребен темел според стандарди	Бр.	2	11.094	22.188,00
41	Набавка и поставување на метална бандера Н=6м со потребен темел според стандарди	Бр.	4	9.509	38.036,00
42	Кабел РР00 4x16мм2	М.	400	555	222.000,00
43	Постоље за ножести осигурачи	Бр.	10	230	2.300,00

**Вкупно 1.285.808,00 ден**  
**ДДВ18% 231.445,00 ден**

-----  
**Вкупно 1.517.253,00 ден**

По Договор бр.05-1471/21 од 24.09.2015год. за Извршување на работи за улично осветлување и изградба на ново улично , кој што важи до 24.09.2018год. за периодот од 24.09.2015год. до 31.12.2015год. се извршени работи како што е опишано во наредната табела:

Ред бр.	Вид на стока	Единица мерка	Количина	Единична цена без ДДВ	Вкупна цена без ддв
1	Набавка и поставување на дрвен импрегниран столб Н=8м	Бр.			
2	Набавка и поставување на метални бандери Н=10м	Бр.			
3	Набавка и поставување на метални бандери Н=8м	Бр.			
4	Набавка и поставување на метални	Бр.	4	5.162	20.648

	бандери Н=4м со две лири				
5	Набавка и поставување на метални бандери Н=4м со една лира	Бр.	4	4.840	19.360
6	Ископ на стопа од 1м3 заедно со бетон МБ30 и анкер кош за челичните столбови	м3	8	4.517	36.136
7	Набавка и поставување на трака железно поцинкована FeZn-25x4mm, во веќе ископан ров	м1	72	73	5.256
8	Ископ на ров за кабел 0,4 x 0,8 заедно со потрпување	м1	114	161	18.354
9	Набавка и положување на следниот кабел:				
	Кабел РР00 5x16мм2	м1	98	524	51.352
	Кабел РР00 5x10мм2	м1	255	403	102.765
	Кабел РР00 5x6мм2	м1	137	226	30.962
	Кабел РР00 5x4мм2	м1	10	194	1.940
	Кабел РР00 3x2,5мм2	м1	1039	65	67.535
	Кабел РР00 3x1,5мм2	м1	608	56	34.048
	Кабел Х00 2x16/АО	м1	1829	80.5	147.234
10	Набавка и монтажа на гривна за бандера	бр	12	282	3.384
11	Набавка и монтажа на затега за Х00 4x16	бр	90	129	11.610
12	Набавка и монтажа на пластично тврдо гибливо црево Ф32	м1	290	32	9.280
13	Набавка и монтажа на лимени капацы за столб	бр	25	88	2.200
14	Набавка и монтажа на ножести осигурачи од 100А	бр	6	161	966
15	Набавка и монтажа на постоље за ножести осигурачи	бр			
16	Набавка и монтажа на економични сијалици од 20/25А	бр			
17	Репарирање на метален столб	бр	15	3.105	46.575

	(варење, исправање, фарбање, како и демонтажа и монтажа)				
18	Крпење на кабли, испитување и отклонување на електрични слоеви и други проверки и одржување	р.ч.	47	161	7.567
19	Користење на специјално возило со корпа	р.ч.	57	484	27.588
20	Монтажа на веќе обезбедена опрема за осветлување од живини сијалици, пригушници, стакло, фасонка, тело-арматура, се третира изработено парче	бр	276	194	53.544
21	Набавка и монтажа на разводни ормари, шемирани, со сиот пропратен материјал, за командување на уличниот систем по реони. Ормарот да биде според сите стандарди и изведен по еднополна шема	бр	11	30.651	337.161

**Вкупно**            **1.035.465,00 ден**  
**ДДВ18%**        **186.384,00 ден**

---

**Вкупно**            **1.221.849,00 ден**